

ШКОЛА ЗА ПОЛИТИКИ за 2022 година

Често поставувани прашања:

- 1. Кога и во кој формат ќе бидат организирани модулите од Школата за политики?**
 - Школата за политики ќе се организира во 5 едукативни модули, во времетраење од 5 викенди. Секој модул ќе биде во времетраење од еден викенд. Викендите, односно модулите нема да бидат последователни. Модулот ќе трае од петок во попладневните часови до недела во попладневните часови. Првиот модул е предвиден да се одржи од 25-27 март 2022 година. Со оглед на мерките и протоколите за работа во време на пандемијата со вирусот COVID-19, постои можност некои модули да бидат одржани онлајн, иако ПЦПО ќе настојува модулите да се одржуваат во живо, во различни градови во државата заради зголемен импакт од Школата за политики.
- 2. На кои јазици треба да се испратат потребните документи за апликација на Школата за политики?**
 - Документите за апликација можете да ги испратите на еден од работните јазици на Школата за политики - македонски, албански или англиски, по избор на апликантот.
- 3. Дали апликациите треба да се испратат и по пошта?**
 - Не, потребно е апликациите да се испратат само на електронската пошта: l.matevska@president.mk.
- 4. Дали е потребно да се напишат два есеја? Дали есејот е ограничен со зборови? Во кој формат треба да се испрати есејот? Дали есеј доставен на македонски или албански јазик ќе се смета за валиден?**
 - Како дел од апликацијата на Школата за политики, потребно е да се напише само 1 есеј, на една од двете понудени теми, на англиски јазик, по избор на апликантот. Есејот не е ограничен со број на зборови и може да се испрати во Word или PDF формат, по избор на апликантот. Есеј доставен на македонски или албански јазик нема да се смета за валиден документ како дел од потполната документација за апликација на Школата за политики за 2022 година.
- 5. Дали старосната граница на учесниците е неменлива, дали може да се направи исклучок?**

- Старосната граница, како и останатите услови за учество на Школата за политики се дефинирани од Програмскиот совет на Претседателскиот центар за политичко образование и се непроменливи.
6. Дали двете препораки за Школата за политики треба да се во долга, писмена форма или може да се наведат само контакт-информациите на професорите/работодавците/соработниците од кои доаѓа препораката?
- Двете препораки треба да се испратат во долга, писмена форма, со потпис од лицето кое ја дава препораката.
7. Што добиваат учесниците од учеството на Школата за политики?
- Учесниците на Школата за политики ќе се стекнат со можност да се запознаат со реномирани припадници на академската фела, политичкиот живот и бизнис заедницата од државата и странство, со кои ќе можат да разменуваат искуства и знаења на повеќе области од животот. Преку зајакнување на нивните комуникациски, лидерски и меки вештини, ќе им се овозможи да споделат мислења со нивни вршници од повеќе сфери на општествениот и политичкиот живот во државата. Ќе бидат во можност да изградат долгогодишни пријателства и значајни контакти, работејќи индивидуално и во групи на интерактивни работилници со професионалци од повеќе области. Финално, ќе можат да ги унапредат веќе постоечките познавања, но и да се стекнат со многу нови, обработувајќи повеќе теми од политиката, правото, демократијата, евроинтеграциите, надворешната соработка, односите со јавност, комуникациите, животната средина, одржливиот развој, новите медиуми и слично.
8. Што ако сум лице со попреченост, дали би можел(а) да учествувам на Школата за политики?
- Да, секако, твоето учество е добредојдено! Школата за политики при Претседателскиот центар за политичко образование ќе биде организирана на инклузивен и пристапен начин, кој ќе овозможи сите учесници, вклучувајќи ги и лицата со попреченост, целосно да учествуваат и придонесуваат. Доколку си лице со попреченост, тоа можеш да го напоменеш во формуларот за пријавување, каде може да назначиш доколку ти е потребна поддршка за пристапен настан(знаковен јазик, браево писмо, итн).